



**Извештај за транспарентност
за 2021 година на
Друштво за ревизија
Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје**

Содржина

	Страна
Опис на правната структура и сопственост на друштвото	3
Опис на професионалната мрежа на друштвото	5
Опис на управувачката структура на друштвото	6
Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет.....	7
Датумот на последната извршена проверка за уверување во квалитетот.....	8
Список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на годината.....	9
Изјава за независното работење на друштвото за ревизија.....	10
Изјава за политиката за континуираното професионално усовршување.....	10
Информација за вкупниот приход остварен од друштвото за ревизија.....	11
Информација за основата по која се утврдува хонорарот на ревизорот.....	11
➤ Прилог бр.1 - Изјава за ефективностa на функционирање на внатрешниот систем на контрола на квалитет согласно Законот за ревизија.....	13
➤ Прилог бр.2 - Изјава за независно работење на Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје согласно Законот за ревизија.....	14
➤ Прилог бр.3 - Изјава за политиката што ја следи Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје за континуирано професионално усовршување согласно Законот за ревизија.....	15

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2021 година

Согласно барањата на член 35 од Законот за ревизија (Сл. Весник на РМ бр. 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 145/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 122/2021), Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел – Скопје, го објавува овој Извештај за транспарентност и истиот не може да се употребува за други цели.

Извештајот за Транспарентност ги содржи информациите во врска со:

- ✓ опис на правната структура и сопственост на друштвото за ревизија
- ✓ опис на професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа
- ✓ опис на управувачката структура на друштвото за ревизија
- ✓ опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија и изјава од овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефективност на функционирањето на овој систем
- ✓ датумот кога е извршена последната проверка за уверување во квалитетот на ревизорот согласно член 20-а од Законот за ревизија
- ✓ список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на претходната година
- ✓ изјава за независно работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени
- ✓ изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија во текот на претходната година за континуирано професионално усовршување на овластените ревизори во текот на претходната година
- ✓ финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и други надоместоци, расчленет во четири категории: услуги од ревизија на годишни и консолидирани сметки, дополнителни услуги во уверување на квалитет, даночни советодавни услуги и други неревизорски услуги и
- ✓ информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор.

I. ОПИС НА ПРАВНАТА СТРУКТУРА И СОПСТВЕНОСТ НА ДРУШТВОТО

а) Основање и правна структура

- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје е основано како друштво со ограничена одговорност од едно лице, на 29 Јули 2014 година, во Централниот Регистар на Република Северна Македонија во Скопје, како резултат на промени во структурата на капиталот спроведени во друштвото за ревизија Бејкер Тили Македонија Доо Скопје.

а) Основање и правна структура (продолжува)

- На 26 декември 2016 година е извршена промена на називот на друштвото за ревизија Јоанидис Дооел Скопје во друштво за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје, како резултат на склучен Договор за Лиценца за трговска марка во врска со употреба на името и логото на Baker Tilly, со меѓународната асоцијација на независни ревизорски, сметководствени и консултантски фирми Baker Tilly International.
- На 25 ноември 2014 година друштвото доби Лиценца за работа на друштво за ревизија под бр.07-400/1, со регистарски број на лиценца 27, издадена од страна на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија. Согласно промените во називот на друштвото, цитирани во горниот пасус, Советот за унапредување и надзор на ревизијата во Република Северна Македонија, по доставено Барање од друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје, изврши промена на називот на друштвото во Лиценцата за работа на друштво за ревизија и издаде Лиценца за работа на друштво за ревизија заведена под бр.08-12/1, од 17 јануари 2017 година, со регистарски број на лиценца 27, издадена од страна на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија.
- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел е заведено под регистарски број ДР031 во Регистарот на друштва за ревизија при Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија.
- На 3 февруари 2015 година Друштвото за ревизија Јоанидис стана независен член на Baker Tilly International, по успешно спроведен мониторинг на квалитетот на работата на овластените ревизори во Друштвото за ревизија Јоанидис Дооел, од страна на одделот за контрола на квалитет на Baker Tilly International, Лондон Велика Британија. На 30 септември 2016 година Друштвото за ревизија Јоанидис склучи Договор за Лиценца за трговска марка во врска со употреба на името и логото на Baker Tilly со Baker Tilly International и изврши усогласување на правните акти на друштвото, со промена на називот во Друштво за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел.
- На 31 декември 2021 година, во друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис вработени се седум лица од кои со полно работно време се 1 овластен ревизор, 1 ревизор, 2 асистенти ревизори, 2 овластени сметководители и ИТ експерт. Во согласност со член 24 став 1 од Законот за ревизија а в.в, член 2 став 6, 7 и 8 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за вршење на периодична контрола, друштвото за ревизија се усогласи и на денот на издавање на овој извештај во друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис вработени се девет лица од кои со полно работно време се 2 овластени ревизори, 1 ревизор, 3 асистенти ревизори, 2 овластени сметководители и ИТ експерт.

б) Сопственост/Структура на капиталот на друштвото

- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис е организирано како друштво со ограничена одговорност од едно лице, со основна главнина во износ од 5.000 Евра, во согласност со Законот за трговски друштва и Законот за ревизија.
- Согласно член 24 од Законот за ревизија, сопственоста/структурата на капиталот на друштвото 100% е во сопственост на еден од овластените ревизори Љубица Јоанидис. Управител на Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис е овластениот ревизор и содружник Љубица Јоанидис.
- Приоритетна дејност на друштвото, согласно Тековната состојба од Централниот Регистар на Република Македонија, е 69.20 - Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи, даночно советување.
- Годишното осигурување од законска одговорност на ревизорски куќи за причинети штети кои ќе ги предизвикаат на трети лица при вршење на ревизорската професија, согласно Законот за ревизија вклучува осигурена сума од 24.600.000 мкд или 400.000 Еур, за период од 1 октомври 2021 до 1 октомври 2022 година, преку полиса бр.13053000026523/0, издадена од Евроинс Осигурување АД Скопје.

II. ОПИС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА МРЕЖА И ПРАВНИТЕ СТРУКТУРНИ АРАНЖМАНИ ВО МРЕЖАТА КАДЕ ШТО ПРИПАГА

- Во текот на месец февруари 2015 година, по потпишување на Договорот за пристапување, Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел, стана полноправна членка на меѓународната асоцијација на независни ревизорски, сметководствени и консултантски фирми Baker Tilly International од Лондон, Велика Британија.
- Baker Tilly International е рангирана на 10 место во скалата од топ 15 фирми во светот според IAB World Survey ([Fee and Growth - International Accounting Bulletin | World Survey 2021 \(nridigital.com\)](#)), кои овозможуваат ревизорски, сметководствени и консалтинг услуги и има мрежа од 125 членки на мрежата, на 148 локации во светот, 39.000 вработени во 706 канцеларии и годишен комбиниран приход на ниво на мрежа за 2021 година од US\$ 4,3 билиони. ([www.bakertillyinternational.com](#)).
- Дејности на членките на Baker Tilly International се услуги на ревизија на финансиски извештаи (согласно МСР), услуги за уверување во квалитет (СМРП, МСАП, МСАУ, МСПУ), корпоративни финансии, due diligence извештаи, консалтинг услуги, даночни советодавни услуги, процена, правни услуги, други неревизорски услуги и услуги од аспект на усовршување на системот на интерно-сметководствени контроли.

III. ОПИС НА УПРАВУВАЧКАТА СТРУКТУРА НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА

- Управувачката структура на Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис е во согласност со Законот за трговски друштва и Законот за ревизија, и истото е организирано како друштво со ограничена одговорност од едно лице, каде што со друштвото управува управител на друштвото.

IV. ОПИС НА ВНАТРЕШНИОТ СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА И ИЗЈАВА ОД ОБЛАСТЕНИОТ НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ЕФЕКТИВНОСТА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ОВОЈ СИСТЕМ

- Врз основа на барањата од Законот за ревизија, друштвото има усвоено Правилник за постапките на контрола на квалитетот на ревизиите, кој е подготвен врз основа на насоките за политиките на контролата на квалитет донесени од страна на Baker Tilly International од Лондон, како и врз основа на Меѓународните Стандарди за ревизија, Кодексот на етика на професионалните сметководители на IFAC и националното право.
- Правилникот за постапките на контрола на квалитетот на ревизиите е изготвен согласно барањата на:
 - МСКК 1 – Меѓународниот стандард за контрола на квалитет 1 и
 - МСР 220 – Контрола на квалитет за ревизија на финансиските извештаи.
- МСКК 1 се однесува на одговорностите на друштвото да воспостави и одржи систем на контрола на квалитет во друштвото. Системот на контрола на квалитет вклучува политики и постапки кои се однесуваат на:
 - Одговорности на лидерите за квалитет во рамките на друштвото
 - Релевантните етички барања
 - Прифаќање и одржување на односите со клиентот и специфични ангажмани
 - Човечките ресурси
 - Извршување на ангажманот и
 - Надгледување.
- Одговорен за квалитетот на ревизиите е управителот на друштвото, чија потврда преточена во Изјава е приложена кон овој извештај (Прилог бр.1), преку која се потврдува дека системот на контрола на квалитетот на друштвото функционира на начин што обезбедува разумна сигурност дека друштвото и ангажираниот персонал се усогласени со професионалните стандарди, регулаторните и законските барања, и дека издадените ревизорски извештаи се соодветни на дадените околности.

ОПИС НА ВНАТРЕШНИОТ СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА И ИЗЈАВА ОД ОБЛАСТЕНИОТ НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ЕФЕКТИВНОСТА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ОВОЈ СИСТЕМ (продолжува)

- МСР 220 се однесува на одговорностите на друштвото да воспостави и одржи систем на контрола на квалитет на ревизорските ангажмани. Системот на контрола на квалитет вклучува политики и постапки кои се однесуваат на:
 - Лидерските одговорности за квалитетот на ревизиите
 - Релевантните етички барања
 - Прифаќање и одржување на односите со клиентот и ревизорскиот ангажман
 - Назначување на тим на ангажманот
 - Извршување на ангажманот
 - Надгледување и
 - Документација.
- Одговорен за квалитетот на работата на ревизорските тимови е овластениот ревизорот - ревизорски менаџер, кој согласно барањата на Правилникот за постапките на контрола на квалитетот на ревизиите, изготвува посебна програма за контрола на квалитетот на работата на ревизорските тимови и го известува управителот на друштвото за спроведување на ревизорските оперативни програми.
- Врз основа на барањата на Законот за ревизија, Друштвото за ревизија БAKER Тили Јоанидис, доследно се придржува кон усвоениот Правилник за постапки за контрола на квалитет на ревизорските ангажмани, како на ниво на друштво, така и на ниво на поединечните ангажмани, со цел овозможување на поефикасно извршување на поставените задачи од страна на вработените.
- Правилникот за постапки за контрола на квалитет на ревизорските ангажмани, вклучува релевантни етички барања, и тоа:
 - ✓ мерките кои се преземаат заради исполнување на етичките принципи (интегритет, објективност, професионална компетентност и должно внимание, доверливост и професионално однесување),
 - ✓ мерките кои се преземаат заради обезбедување на доверливост и заштита на податоците, како и
 - ✓ политики кои се следат за прифаќање, продолжување или повлекување на ангажманите, од аспект на компетенции, способности и потребни ресурси и оценка на интегритетот на клиентите

ОПИС НА ВНАТРЕШНИОТ СИСТЕМ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА И ИЗЈАВА ОД ОБЛАСТЕНИОТ НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ЕФЕКТИВНОСТА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ОВОЈ СИСТЕМ (продолжува)

- ✓ политики и процедури кои се однесуваат на човечките ресурси од аспект на вработување, оценување и унапредување на вработените, назначување на одговорен и членови на ангажманот и евентуално користење на експерти и специјалисти на ангажманот
- ✓ политики и процедури кои се однесуваат на спроведување на ангажманите и вршењето на внатрешната контрола на квалитетот, од аспект на користење компјутерски ревизорски техники и алатки, лица кои се назначени да вршат внатрешна контрола на квалитет, навремено комплетирање, архивирање и чување на ревизорската документација.

V. ДАТУМ КОГА Е ИЗВРШЕНА ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА ЗА УВЕРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РЕВИЗОРОТ

- Согласно член 20 од Законот за ревизија, друштвата за ревизија подлежат на систем за контрола на квалитет, заради усогласеност на работењето на ревизорите со процедурите на вршење на ревизија пропишани со Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и националното право.
- Последните извршени проверки на контрола на квалитет, на денот на издавање на овој Извештај за транспарентност се:
 - ✓ проверка на контрола на квалитет во месец Декември 2021 година за извршени ревизии на финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година, извршена од одделот за контрола на квалитет на Baker Tilly International од Лондон, Велика Британија и
 - ✓ проверка на контрола на квалитет во месец Јануари 2022 година за извршени ревизии на финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година, извршена од страна на овластени лица на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија

VI. СПИСОК НА СУБЈЕКТИ НА КОИ Е ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА ВО ТЕКОТ НА ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА

- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис во текот на 2021 година има извршено законска ревизија на финансиските извештаи за 2020 година на следните друштва:
 - Кола Дооел Скопје
 - Тотал Плус Логистик Дооел Скопје
 - ФД Кредисимо Дооел Скопје
 - Брако Доо Велес
 - Апаве Сее Доо Скопје
 - Супорт & Солушн Дооел Скопје
 - Оса Дооел Скопје
 - Магна Еуропа
 - Авон Козметикс Дооел Скопје

- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис во текот на 2021 година има извршено законска ревизија на консолидираните финансиски извештаи за 2020 година на следните друштва:
 - Кола Дооел Скопје
 - Брако Доо Велес
 - Магна Еуропа консолидиран

- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис во текот на 2021 година има извршено договорна ревизија на финансиските извештаи за 2020 година на следните друштва:
 - Кола Логистика Дооел Скопје
 - Флора Мк Дооел Скопје
 - Буветекс Мк Дооел Скопје
 - Хабитат Македонија Скопје
 - Пакомак Доо Скопје
 - Мејер и Мејер Транспорт Логистик Дооел Штип
 - Македонски Центар за меѓународна соработка Скопје
 - Здружение на новинари Скопје
 - Универзитет на Југоисточна Европа Тетово
 - Фондација на Универзитет на Југоисточна Европа Тетово
 - Бизнес Иноватион Центар Доо Тетово
 - СОС Киндердорф Интернационал
 - Авон Козметикс Дооел Скопје
 - ССА Дооел Скопје

VII. ИЗЈАВА ЗА НЕЗАВИСНОТО РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА СО КОЈА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ПОСТОЈАТ ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА УСОГЛАСЕНОСТА НА НЕЗАВИСНОСТА И ДЕКА ИСТИТЕ СЕ СПРОВЕДЕНИ

- Врз основа на барањата на Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на етика за професионалните сметководители на IFAC и националното право, Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, при извршување на ревизорските ангажмани користи ревизорски алатки, ревизорска методологија и интерни процедури од Baker Tilly International од Лондон, Велика Британија, со цел овозможување на квалитетно извршување на поставените задачи.
- На три години професионални лица од службата за Контрола на квалитет од Baker Tilly International од Лондон, вршат контрола на усвоените и применетите интерни процедури за контрола на квалитет на ниво на друштвото и на ниво на ангажман.
- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, преку својот законски застапник, управителот Љубица Јоанидис, потврдува дека усвоениот систем на интерна контрола и процедури за проверка на усогласеноста на независноста, со цел одржување на квалитет на извршените ревизии на високо ниво, во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет, и истите доследно ги применува (Прилог бр.2).

VIII. ИЗЈАВА ЗА ПОЛИТИКАТА ШТО ЈА СЛЕДИ ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА ВО ТЕКОТ НА ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА

- Во функција на унапредување на квалитетот на ревизорските постапки друштвото има развиено политики на:
 - континуирана едукација на овластените ревизори и асистентите ревизори во рамките на Институтот за овластени ревизори на Република Северна Македонија,
 - перманентна едукација на персоналот преку присуство на семинари во организација на консалтинг куќи од Македонија, интерни обуки и семинари во рамките на друштвото, набавка на стручна литература, како и финансиска поддршка при едукација во областа информатички технологии на кадарот
 - присуство на семинари во организација на Baker Tilly International
 - консултации со посебен сектор за консултации на Baker Tilly International
 - консултации во рамките на друштвото, како и со надворешни соработници
- Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, преку својот законски застапник, управителот Љубица Јоанидис, потврдува дека усвоениот систем на политики и процедури во функција на зголемување на квалитетот на едукација на кадарот, со цел зголемување на квалитетот на извршените ревизии, во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет, и истите од година во година доследно ги применува и подобрува (Прилог бр.3)

IX. ФИНАНСИСКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД ОСТВАРЕН ОД РЕВИЗИЈАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ

- Список на услуги кои Друштвото ги нуди на пазарот:
 - Ревизија на финансиски извештаи и консолидирани финансиски извештаи (МСП)
 - Дополнителни услуги за уверување во квалитет (СМРП, МСАП, МСАУ, МСДУ)
 - Даночни и советодавни услуги и
 - Други неревизорски услуги

- Финансиска информација за вкупниот приход остварен од страна на Друштвото Бакер Тили Јоанидис од услуги од ревизијата и други надоместоци следи во прилог:

ВИД НА ПРИХОД за 2021 година	мкд	%
Услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки (согласно МСП)	5,791,961	38%
Дополнителни услуги за уверување во квалитет (СМРП, МСАП, МСАУ, МСПУ)	5,939,736	39%
Даночни советодавни услуги	3,221,479	21%
Други неревизорски услуги	221,115	1%
Вкупно	15,174,291	100%

ВИД НА ПРИХОД за 2020 година	мкд	%
Услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки (согласно МСП)	4,754,749	36%
Дополнителни услуги за уверување во квалитет (СМРП, МСАП, МСАУ, МСПУ)	4,941,395	37%
Даночни советодавни услуги	3,376,724	26%
Други неревизорски услуги	193,450	1%
Вкупно	13,266,318	100%

X. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОСНОВАТА ПО КОЈА СЕ УТВРДУВА ХОНОРАРОТ НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР

- Врз основа на планот и програмата на поединечниот ревизорски ангажман, Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, го утврдува хонорарот на овластениот ревизор и асистентите ангажирани на соодветниот ангажман.

- Хонорарот на овластениот ревизор се утврдува согласно Правилникот за постапки за контрола на квалитет на ревизорските ангажмани како однос помеѓу договорената цена со клиентот, наведена во Писмото за ревизорско ангажирање и планираните саати за извршување на соодветниот ангажман.

**ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОСНОВАТА ПО КОЈА СЕ УТВРДУВА ХОНОРАРОТ НА
ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР (продолжува)**

- Хонорарот на овластениот ревизор освен надместокот утврден врз основа на ангажирани саати во ревизијата, вклучува и дел од ангажираните саати на ревизорот при пружање на контролинг услуги и даночно-советодавни услуги на клиентите кои исклучиво се регулирани со посебни договори за советодавни услуги и/или други неревизорски услуги.
- Извештајот е објавен на web страната на Друштвото за ревизија Јоанидис (www.bakertilly.mk).

Скопје, 25 март 2022 година

Друштво за ревизија
БАКЕР ТИЛИ ЈОАНИДИС
преку лицето овластено за
застапување
Љубица Јоанидис



ПРИЛОГ БР. 1

Скопје, 25 Март 2022 година

Предмет: Изјава за ефективноста на функционирањето на внатрешниот систем на контрола на квалитет согласно Законот за ревизија

Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, преку лицето овластено за застапување, управителот Љубица Јоанидис, изјавува дека системот на контрола на квалитет на друштвото функционира на начин што обезбедува разумна сигурност дека друштвото и ангажираниот персонал се усогласени со професионалните стандарди, регулаторните и законските барања, и дека издадените ревизорски извештаи се соодветни на дадените околности.



Друштво за ревизија
Бакер Тили Јоанидис,
преку лицето овластено
за застапување
Љубица Јоанидис

ПРИЛОГ БР. 2

Скопје, 25 Март 2022 година

Предмет: Изјава за независно работење на Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Дооел Скопје согласно Законот за ревизија

Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, преку лицето овластено за застапување, управителот Љубица Јоанидис, потврдува дека постои систем на интерни контроли и процедури за проверка на усогласеноста на независноста, со цел зголемување на квалитетот на извршените ревизии, истите се спроведени, доследно се применуваат и се во согласност со меѓународните и домашните стандарди за квалитет.



Друштво за ревизија
Бакер Тили Јоанидис,
преку лицето овластено
за застапување
Љубица Јоанидис

ПРИЛОГ БР. 3

Скопје, 25 Март 2022 година

Предмет: Изјава за политиката што ја следи Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис Доел Скопје за континуирано професионално усовршување согласно Законот за ревизија

Друштвото за ревизија Бакер Тили Јоанидис, преку лицето овластено за застапување, управителот Љубица Јоанидис, изјавува дека применетиот систем на политики и процедури е во функција на зголемување на квалитетот на едукација на кадарот, и се остварува преку посетување на часови за континуирано професионално усовршување, како законска обврска на овластените ревизори и нивна презентација и континуирани обуки на останатите вработени во друштвото, со што се обезбедува зголемување на квалитетот на извршените ревизии и во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет.

Во функција на унапредување на квалитетот на ревизорските постапки друштвото има развиено политики на:

- континуирана едукација на овластените ревизори во рамките на Институтот за овластени ревизори на Република Северна Македонија, едукација на овластени ревизори во рамките на Институтот на овластени сметководители на Англија и Велс, како и едукација преку обуки организирани од Baker Tilly International;
- перманентна едукација на персоналот преку присуство на семинари во организација на лиценцирани консултантски куќи од Македонија, интерни семинари во рамките на друштвото, набавка на стручна литература - АССА, како и финансиска поддршка при едукација во областа информатички технологии;
- присуство на семинари во организација на Baker Tilly International;
- консултации со посебен сектор за консултации на Baker Tilly International;
- консултации во рамките на друштвото, како и со надворешни соработници.

Друштво за ревизија Бакер Тили Јоанидис
преку лицето овластено за застапување
Љубица Јоанидис



About Baker Tilly Joanidis

Baker Tilly Joanidis is a full-service accounting and audit firm that offers industry specialized services in assurance, tax and audit.

Contact us

Ljubica Joanidis
Certified Auditor, Manager
joanidis@bakertilly.mk
T: +389 75 333 810

www.bakertilly.mk

